

20121403400

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА
И ВЕТЕРИНАРСТВО**

Врз основа на член 34 став (2) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата.

Член 2

(1) На физичкото или правното лице кое се повикува на едукација му се врачува покана на образец во А4 формат на хартија во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на поканата од став (1) на овој член ги содржи следните елементи:

- грбот на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
- називот на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата што ја врши во тоа правно лице);
- податоци за правното лице (назив и седиште);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко означување на предметот на поканата со назначување на одредбата за која е утврден недостатокот;
- име и презиме на инспекторот кој ја врши едукацијата;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
- место и датум на издавање на поканата и
- место за печат.

Член 3

(1) Едукацијата ја организира и спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија, преку официјалните ветеринари односно државните инспектори за храна.

(2) Едукацијата се врши во просториите на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.

Член 4

Едукацијата се врши три пати во неделата, а по потреба и повеќе пати.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3783/3
30 октомври 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог



Република Македонија
Агенција за храна и ветеринарство
П.Е. _____
УП I бр. _____
_____ .201__ година

**ПОКАНА
за спроведување на едукација**

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име и презиме	
ЕМБГ	
Адреса на живеење	
Функција што ја врши во правното лице	

2. Податоци за правното лице

Назив и седиште _____

Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведе едукација во _____ часот, на ден _____ година, во просториите на _____, лоциран на улица _____.

Предмет на поканата е:

Законска одредба за која е утврден недостатокот

Име и презиме на инспекторот
кој ја врши едукацијата

МП

Име и презиме на лицето
кое се повикува на
едукација

Место и датум на издавање
